



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО



iLearn

Assignment/Задача е активност која овозможува на студентите да поднесат задача за оценување. Задачата може да ја внесат како текст директно на iLearn системот или да ја прикачат како датотека или пак двете опции. Професорот може да ја оцени задачата користејќи поени или скала.

Assignment/Задача

Додавање на активности на курсот - Assignment

1. Изберете ја опцијата **Turn editing on**
2. Кликнете на линкот **Add an activity or resource** во соодветната секција (тема или недела)
3. Од дополнителното мени изберете **Assignment**

Веројатност и статистика

Home / My courses / Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Зимски семестар 2019/20 / ВИС-2020/21-3

1 Turn editing on

+ Topic 3

2 Add an activity or resource

All Activities Resources

Assignment	Book	Chat	Choice	Database	External tool
Feedback	File	Folder	Forum	Glossary	H5P
IMS content package	Label	Lesson	Page	Quiz	SCORM package

3

Додавање на активности на курсот - Assignment

1. На следниот прозорец потребно е да ги пополните следните полиња:
 - **Assignment name** – име на задачата како сакате да ви се покажува на курсот
 - **Description** – краток опис на задачата
 - **Additional files** – опционално поле за да прикачите документ, на пример можете да го искористите доколку сакате да им дадете темплејт на студентите според кој треба да ја изработат задачата

Додавање на активности на курсот - Assignment

- **Allow submissions from** – означува од кога студентите ќе можат да ја постават изработената задача
- **Due Date** – мек лимит до кога студентите ќе можат да ја постават задачата. Откако овој датум ќе истече, студентите сеуште ќе можат да постават материјали, но Вие ќе бидете известени дека задоцниле
- **Cut-off Date** – тврд лимит до кога студентите ќе можат да ја поднесат задачата. Откако овој датум ќе истече, студентите нема да можат да поставуваат материјали.
- **Remind me to grade by** – датум кога системот да ве извести дека треба да ги оцените поднесените задачи
- **Submission types** – тип на поднесување на задачите
- **Maximum number of uploaded files** – колку датотеки би можеле да прикачат
- **Accepted file types** – можете да ја искористите оваа опција доколку сакате да ограничите формат како да ви ја достават задачата, на пример само .pdf документи да поднесуваат

The screenshot displays the configuration options for an assignment, divided into two main sections: Availability and Submission types.

Availability Section:

- Allow submissions from:** 2 September 2021 00:00. Enable
- Due date:** 9 September 2021 00:00. Enable
- Cut-off date:** 2 September 2021 15:01. Enable
- Remind me to grade by:** 16 September 2021 00:00. Enable
- Always show description

Submission types Section:

- Submission types:** Online text File submissions
- Maximum number of uploaded files:** 20
- Maximum submission size:** Site upload limit (64MB)
- Accepted file types:** [Empty field] Choose No selection

Додавање на активности на курсот - Assignment

- При креирање на овој ресурс можете да одберете начин за оценување. Понудените опции се:
 - **Point** – се оценува преку внесување на поени (морате да внесете максимален број на поени кои студентите ќе може да ги освојат)
 - **Scale** – се оценува преку скала. Пример, можете да одберете дали студентот ја завршил задачата или не.

Grade

Type **Point** ▾

Maximum grade
100

Grading method **Simple direct grading** ▾

Grade category **Uncategorised** ▾

Grade to pass

Anonymous submissions **No** ▾

Hide grader identity from students **No** ▾

Use marking workflow **No** ▾


▶ **Common module settings**

▶ **Restrict access**

▶ **Activity completion**

Оценување на Assignment/Задача

1. Отворете ја задачата која претходно ја креиравте
2. Кликнете на копчето **Grade**



Оценување на Assignment/Задача

При оценувањето од корист ќе ви бидат опциите за:

1. Промена на страница во прикачениот документ
2. Анотации во документот
3. Поле за да промените студент
4. Поле за оценување
5. Поле за да оставите коментар до студентот
6. Известување на студентот дека е оценета задачата
7. Зачувување на отворениот документ
8. Зачувување и преминување на следен студент

Course: Тест предмет
Assignment: Лабораториска вежба 1
View all submissions

Stefan Marincheski
Due date: 9 September 2021, 12:00 AM

1 Page 1 of 2

2

3 Change user
1 of 1

4

5

6 Notify students

7 Зачувај

8 Зачувај и премини на следен студент

промена на страница во прикачениот документ

Анотации во документот

Поле за да промените студент

Поле за оценување

Поле за да оставите коментар до студентот

Известување на студентот дека е оценета задачата

Submission
Submitted for grading
Not graded
6 days 8 hours remaining
Student can edit this submission
sample.pdf
2 September 2021, 3:22 PM
Comments (0)


Grade
Grade out of 100
Current grade in gradebook

Feedback comments
A B I
Поле за да оставите коментар до студентот

Save changes Save and show next Reset

Преглед на оцени

- При секое оценување на задачите, оценката се впишува и во сумарниот преглед на оцени во самиот курс наречен Gradebook или Grades.
- За да ги отворите сумарните оцени во курсот, кликнете на менито со трите црти од левата страна и кликнете на **Grades**
- Откако кликнавте ќе ви се отвори нов прозорец именуван како **Grader report** каде што ќе можете да ги погледнете сите оценки на запишаните студенти.



The screenshot shows the 'Grader report' interface. It includes navigation tabs: View, Setup, Scales, Letters, Import, Export. Below these are sub-tabs: Grader report, Grade history, Outcomes report, Overview report, Single view, User report. The report shows 'All participants: 2/2' with filters for First name and Surname. A table displays the following data:

First name / Surname	ID number	ТЕСТ	Колоквиум 1	Колоквиум 2	Course total
Stefan Marincheski			60.00	80.00	140.00
Vladislav Bidikov	21681353-1605-423b-9c09-838ad45c111e@ukim.mk		15.00	12.00	27.00
Overall average			37.50	46.00	83.50

Преглед на оцени

- На секоја од зададените задачи можете да внесете поединечна тежина и со тоа различно да ги вреднувате.
- Доколку не направите промена во овој дел, системот ќе додели подеднаква тежина на сите задачи во курсот.

Gradebook setup

View **Setup** Scales Letters Import Export

Gradebook setup Course grade settings Preferences: Grader report

Name	Weights ?	Max grade	Actions
TECT		-	Edit ▾
Колоквиум 1	<input type="text" value="50.0"/>	100.00	Edit ▾
Колоквиум 2	<input type="text" value="50.0"/>	100.00	Edit ▾
Σ Course total		200.00	Edit ▾

Save changes

Add grade item Add category

Преглед на оцени

- За да ја подесите скалата на оценување, односно опсегот на оцената:
 1. Одете во делот **Letters**
 2. Кликнете на **Edit / Edit grade letters**
 3. Вклучете ја опцијата **Override site defaults**
- Потоа внесете ја скалата на бодови според ваша желба.
- На крај кликнете **Save changes**

The screenshot shows the 'Edit grade letters' interface. At the top, there are tabs: 'View', 'Setup', 'Scales', 'Letters', 'Import', and 'Export'. The 'Letters' tab is selected and circled in red, with a '1' next to it. Below the tabs, there are two buttons: 'View' and 'Edit'. The 'Edit' button is circled in red, with a '2' next to it. Below the buttons, there is a section titled 'Grade letters' with a dropdown arrow and a '3' next to it. Under this section, there is a checkbox labeled 'Override site defaults' which is checked and circled in red. Below the checkbox, there is a table with 8 rows, each representing a grade letter. The first row is circled in red and has a '4' next to it. The table has three columns: 'Grade letter', a numerical value, and a percentage. The values are: Grade letter 1 (10, 91.00000%), Grade letter 2 (9, 81.00000%), Grade letter 3 (8, 71.00000%), Grade letter 4 (7, 61.00000%), Grade letter 5 (6, 51.00000%), Grade letter 6 (empty, empty%), Grade letter 7 (empty, empty%), and Grade letter 8 (empty, empty%). At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Save changes' and 'Cancel'.

Grade letter	Score	Percentage
Grade letter 1	10	91.00000 %
Grade letter 2	9	81.00000 %
Grade letter 3	8	71.00000 %
Grade letter 4	7	61.00000 %
Grade letter 5	6	51.00000 %
Grade letter 6		
Grade letter 7		
Grade letter 8		

За оние кои ги интересира повеќе

- Доколку имате желба да дознаете повеќе за делот со Активности/Задачи кликнете на следните линкови:
 - [Assignment activity](#)
 - [Assignment settings](#)
 - [Using Assignment](#)
 - [Assignment FAQ](#)